



## СОБОР НА СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ И СИТЕ БЕСТЕЛЕСНИ НЕБЕСНИ СИЛИ

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

**Н**ебесата ја објавуваат славата на Бога, а за делата на рацете Негови известува сводот небески. Господова е земјата и она што ја исполнува Вселената и сè што живее на неа, зашто Он ја основа... Господи, Создателе на светот! Целата земја нека Ти воскликне, да Ти воз-

раки. Затоа на фреските и на иконите тие се претставени со крилја. Ангелите се бесмртни бестелесни духови. За да можат луѓето полесно да си создадат претстава за нив, тие се насликани во човечка форма. Од Светото Писмо дознаваме дека бројот на ангелите е необично голем и дека тие го слават Бога. Многубројното небесно воинство (заедно со ангелот Господов кој прв ги известил пастирите за раѓањето на Христос) го славило раѓањето на Господ Исус Христос велеј-


гелски чиновни им се послушни на повисоките. Бог го поставил Свети Архангел Михаил за началник и војвода на сите девет ангелски чиновни. Светата Православна Црква од Светото Писмо и Светото Предание ги дознала имињата на началниците на Ангелските сили, а тие се: Михаил, Гавриил, Рафаил, Урил, Салатил, Јегудил, Варакхил, Еремил. Свети Михаил на еврејски јазик значи: кој е како Бог, или кој е рамен на Бога? Тој е Првоангел Божји, Архистратиг, Чудотворец, голем Чи-

# БОРЕЦ ПРОТИВ ЕРЕСИ

За зачувување на нашата света православна вера и прастара традиција, за сведоштво на сегашните и на идните генерации, во Македонија, во близина на Велес, над селото Теово, во пространите зелени ливади, на природна висорамнина од која може да се гледа во далечина, последниве години Милостивиот Бог ја изли Својата благодет, овде, на ова место, да се изгради еден прекрасен манастирски комплекс посветен на Свети Архангел Михаил. Бог му ја покажа на македонскиот народ светлината на Своето лице.



СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ



СВ. ПРВОВРХОВНИ АРХАНГЕЛИ МИХАИЛ И ГАВРИИЛ

даде слава и похвала. Целата земја нека Ти се поклони и да Ти пее, да Му пее на Твоето име, Севишни...". (извадок од псалмите на цар Давид)

Господ го создал духовниот свет (ангелите) уште пред да го создаде материјалниот свет (земјата, ѕвездите, човекот итн.). Зборот ангел значи весник, гласник. Тие се верни Господови гласници кои ги пренесуваат Божјите заповеди и по-

ки: "Слава на Бога во висините, а на земјата мир и меѓу луѓето добра волја!" (Лука 2, 13-14)

Свети Дионисие Ареопагит, во книгата "За Небесната Ерархија", ги опишал деветте ангелски чиновни. Тие се: шестокрилни Серафими, многуочни Херувими и Богоносни Престоли, Господства, Сили и Власти, Началства, Архангели и Ангели. Секој од овие чиновни врши посебна служба. Пониските ан-

ноначалник (Старешина) на Небесните Сили. На иконите е претставен како војвода кој во десната рака држи копје, а во левата палмова зелена гранка. Со копјето го допира Луцифер, сатаната. На врвот на копјето има панделка со црвен крст. На некои икони е претставен со терезија во едната рака и огнен меч во другата рака. Светиот Првоврховен Архангел Михаил поседува необична

духовна сила и има власт над смртта. Тој е најголем борец против верските ереси и најголем чувар на православната вера. Се спомнува во Стариот и во Новиот Завет. Во книгата на пророкот Данаил, Св. Архангел Михаил е опишан како покровител на еврејскиот народ.

Во Светото Писмо е опишан како верен и храбар Архангел Божји, заштитник на христијаните. Кога сатаната Луцифер, од завист кон Бога, горделиво посакал да биде еднаков со Бога и се откажал од Бога, отпаднал од Бога и со себе повлекол и дел од ангелите. Тогаш настанала страшна војна на небото. Архангел Михаил храбро застанал на чело на целиот Собор од ангели и извикал: "Да внимаваме! Да застанеме добро, да застанеме со



**МОНАСТИРСКИОТ КОМПЛЕКС "СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ", С. ТЕОВО**

нал да се бори против Христовата Црква, борејќи се со светиите. Но, на крајот таа борба била завршена со целосна победа на Јагнето Божјо (Христос).

Свети Архангел Гавриил зна-

Во Светата Земја, во Ерусалим, во близина на црквата "Воскресение Христово" на улицата "Св. Франсис" се наоѓа манастир посветен на Светите архангели Михаил и Гавриил. Во целиот свет и во нашата

"Св. Наум Охридски", самиот Светител кога го изградил (895 година), го посветил на Светите Архангели Михаил и Гавриил. Во Штип, на падините на Исарот се наоѓа манастирска црква посветена на Св. Архангел Михаил.

За зачувување на нашата света православна вера и прастара традиција, за сведоштво на сегашните и на идните генерации, во Македонија, во близина на Велес, над селото Теово, во пространите зелени ливади, на природна висорамнина од која може да се гледа во далечина, последните години Милостивиот Бог ја изли Својата благодет, овде, на ова место, да се изгради еден прекрасен манастирски комплекс посветен на Св. Архангел Михаил. Бог му ја покажа на македонскиот народ светлината на Своето лице.

Комплетен ктитор на ова свето дело, кое "како дрво посадено крај воден извор", изникна во нашата татковина, е прота ставрофор Стојко и презвитерата Цвета Ристевски. Камен темелник на манастирот е поставен од блажено починатиот Архиепископ Г.Г. Михаил, на 28 мај 1994 година. Осветувањето на изградениот манастир е извршено на 18 мај 1998 година. Градежните работи ги изведео македонски мајстори градители. Црквата е еднокорабна со купола. Манастирскиот комплекс со конак и камбанарија има заеднички архитектонски изведбени елементи кои се во согласност со старомакедонската црковна архитектура.

Во наведените цркви на 21 ноември, на именденот на црквата, на нивниот патронен празник, но и во сите други цркви во целиот христијански свет, за еден голем восхит на небесната и земната Црква, ќе одекне Тропарот на празникот кој гласи: "Водачи на небесните војски, ние, недостојните, Ве молиме секогаш, со Вашите молитви да нè заштитите под покривот на крилјата на Вашата бестелесна слава, чувајќи нè нас кои усрдно паѓаме и воскликуваме: Од беда избавете нè, како чиновници на небесните сили!"

**Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд**

## ТЕ И ЧУВАР НА ВЕРАТА

страв. Да стоиме смерно пред нашиот Создател и да не помислиме на тоа што е спротивно на Бога!" Тогаш заедно со него, сите небесни ангелски војски громогласно ја запеале торжествената песна, која низ сите векови и ден денес се пее во Светата Црква: "Свет, Свет, Свет, Господ Саваот! Полни се небесата и земјата со Твојата слава"; Поради тоа што ангелите сложено и едногласно запеале славејќи го Бога - Света Троица (Отецот и Синот и Светиот Дух), таквото соединување на сите свети ангели добило назив Собор на ангелите. Значи, на 21 ноември, за спомен на овој Собор е воспоставен овој празник, со кој им се оддава слава на сите небесни војски.

Свети апостол Јован Богослов ја опишал борбата на Свети Архангел Михаил со ѓаволот: "И настана војна на небото: Михаил и неговите ангели војуваа против змејот, а змејот и неговите ангели војуваа против нив; но не устојаа, и за нив веќе не се најде место на небото. И беше исфрлен големиот змеј - старата змија, наречена ѓавол и сатана, која ја мачи целата Вселена, беше соборен на земјата, и заедно со него и ангелите негови беа исфрлени". (Откр. 12, 7-9)

Тогаш, во својата злоба, понижен и победен, сатаната поч-



**СОБОР НА СВЕТИТЕ АНГЕЛСКИ БЕСТЕЛЕСНИ СИЛИ**

чи крепост Божја. Тој е благовестител на тајните Божји. Свети Рафаил значи исцеление Божјо или Бог исцелител. Тој е исцелител на болестите. Свети Урил на еврејски значи оган Божји или светлост Божја. Тој е служител на Божествената љубов. Ја распламува во срцата љубовта кон Бога. Свети Салатил значи молитвеник Божји. Свети Јегудил значи славител Божји. Свети Варахил значи благослов Божји. Свети Еремил значи возвишување Божјо. Сите ангели се природа разумна, обдарени со ум и слободна волја, во служба на Бога и спасение на човештвото.



**ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА СО СВЕТИТЕ АНГЕЛИ СЕ МОЛИ ЗА НАС ПРЕД ХРИСТОС**

татковина има цркви посветени на овие големи началници на Ангелските сили. Во Скопје, во населбата Автокоманда, има црква посветена на Св. Архангел Михаил. Во нејзиниот двор се наоѓа мала црквичка "Покров на Пресвета Богородица", со изворска света вода, како и црква посветена на Св. Бесребреници Кузман и Дамјан. Исто така, на брегот на Охридското Езеро, манастирот